

## ОД ГОВОРЕН ПРАШАЛНИКОТ

Владата ги усогласи сите одговори на 1.922 прашања и двојно повеќе потпрашања од Европрашалникот добиен по доставената кандидатура за членство во Европската унија. Како што соопшти потпретседателката на Владата, Радмила Шекеринска, на 31 јануари ќе биде усвоен и преводот на Прашалникот, чишто 14.000 страници на 14 февруари ќе му бидат предадени на претседателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо.

## ЕДНА ГОДИНА ПОРОДИЛНО БОЛЕДУВАЊЕ!?

Сојузот на жени при ССМ е против предлогот на Сојузот на стопански комори породилното отсуство да се намали од 9 на 3 месеци. Жените од Синдикатот ѝ препорачуваат на Владата да не го намалува, туку породилното отсуство да го зголеми на една година.

"Состојбата е алармантна. Наталитетот е намален за 3 отсто. Подоцна се стапува во брак, младите сè повеќе ја одложуваат приновата. Во некои градови морталитетот е поголем од наталитетот", вели Лилјана Јанкуловска од Секцијата на жени при ССМ.




## ОТПУШТАЊЕ НА 900 "ЖЕЛЕЗНИЧАРИ"

Главни приоритети за годинава, кои им ги наложил премиерот Владо Бучковски на министерот за транспорт и врски и на неговите соработници, се: реформа и трансформација на "Македонски железници" и "Македонска пошта", донесување на новиот Закон за електронски комуникации, давање под концесија на двата аеродрома во државата, завршување на продажбата на ГТЦ, распишување тендер за продажба на Светскиот бизнис-центар, изградба на трговски центар спроти Народна банка, по претходна продажба на земјиштето на стратегиски инвеститор. Меѓутоа, првиот човек на Владата, кој позитивно ја оцени работата на министерот Мехази, му предпочил дека во процесот на трансформација на "Македонски железници" нема да има политички калкулации и дека нема да се отстапи од најавеното отпуштање на околу 900 вработени.

## КОНКУРС ЗА "13 НОЕМВРИ - 2005"

Детскиот ликовен центар - Градското здружение на ликовните педагози - Скопје ја организира традиционалната меѓународна изложба на Детската ликовна уметност "13 Ноември" по повод ослободувањето на Скопје. Право на учество имаат децата од градинките, забавиштата, основните, средните стручни училишта и гимназиите. Децата од 4 до 18 - годишна возраст можат да учествуваат со ликовни творби на теми од секојдневниот живот. Ликовните творби на децата треба да ги содржат следниве податоци: име и презиме на авторот, година на раѓање, име на менторот, училиште, место на живеење и држава. Адресата за доставување на творбите е: Детски ликовен центар - Градско здружение на ликовните педагози, ул. "Никола Русински" бр. 1, поштенски фах: 675 Скопје, Република Македонија со назнака "За изложбата 13 ноември 2005". Можност за учество имаат и децата на нашите иселеници.



## МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ВО СТРАНСТВО

Угледното словенечко списание за литература и култура "Сodobnost" (Современост) од Љубљана, кое излегува веќе 68 години, во најновиот број ѝ посветува посебни страници на современата македонска поезија. Станува збор за поетска книга, која има 700 стихови и во неа се застапени Радван Цветковски, Светлана Христова Јоџиќ, Науме Радичевски, Васил Тоциновски, Петре Бакевски, Методи Манев и Христо Петрески. Кон поезијата на застапените автори се дадени и библиографски белешки, а изборот е на Ранко Младеноски.